

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 82

Год. LX

Петок, 19 ноември 2004

Цена на овој број е 350 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1528. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија, Шеф на Постојаната мисија на Република Македонија при меѓународните организации со седиште во Виена.....	2	1538. Одлука за престанување и давање на користење на движен имот-патничко моторно возило.....	16
1529. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Полска, Литванија и Латвија.....	2	1539. Одлука за престанување и давање право на користење на материјални средства.....	16
1530. Уредба за физичка безбедност на класифицирани информации.....	2	1540. Одлука за престанување и давање на користење на дел од недвижен имот...	17
1531. Уредба за административна безбедност на класифицирани информации.....	5	1541. Одлука за престанување и давање право на користење на материјални средства.....	17
1532. Уредба за безбедност на лица корисници на класифицирани информации.	12	1542. Одлука за престанување и давање право на користење на материјални средства.....	17
1533. Одлука за определување на бројот на регистри и контролни точки во министерствата, другите органи на државната управа и други државни органи...	15	1543. Одлука за престанување и давање право на користење на материјални средства.....	17
1534. Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма за 2004 година на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ ц.о. – Скопје.....	15	1544. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 78/2004 од 3 ноември 2004 година	18
1535. Одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загубата од работењето на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ ц.о. – Скопје за период од 1.01.2003 година до 31.12.2003 година	15	1545. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 176/2003 и У.бр.9/2004 од 3 ноември 2004 година	18
1536. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето за 2003 година на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ ц.о. – Скопје.....	15	1546. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	21
1537. Одлука за изменување на Одлуката за распределба на средства за изградба на водоводи и третман на отпадни води во Република Македонија во 2004 година.....	16	1547. Одлука за краткорочен кредит за ликвидност во крајна инстанца	21
		1548. Резултат од Референдумот, одржан на 7 ноември 2004 година.....	23
		Исправки на Законот за изменување и дополнување на Законот за основното образование.....	23
		Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец октомври 2004 година.....	23
		Огласен дел.....	1-104

1528.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ШЕФ НА ПОСТОЈАНАТА МИСИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ МЕЃУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СО СЕДИШТЕ ВО ВИЕНА

I

Г-дин Александар Тафчиевски, се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија, Шеф на Постојаната мисија на Република Македонија при меѓународните организации, со седиште во Виена.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ бр. 12
15 ноември 2004 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1529.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ПОЛСКА, ЛИТВАНИЈА И ЛАТВИЈА

I

Г-дин Коста Стоименовски, се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Полска, Литванија и Латвија, со седиште во Варшава.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ бр. 13
15 ноември 2004 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1530.

Врз основа на членот 30 од Законот за класифицирани информации (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/2004), Владата на Република Македонија, на седница одржана на 16.11.2004 година, донесе

У Р Е Д Б А

ЗА ФИЗИЧКА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

Член 1

Со оваа уредба поблиску се пропишуваат мерките и активностите за физичка безбедност за заштита на класифицирани информации кои ќе се спроведат од страна на државните органи, организациите, институциите и другите правни и физички лица

Член 2

Проценката за можното нарушување на безбедноста на класифицираните информации се врши од аспект на :

- бројност, степен, форма и проток на класифицираните информации;
- непосредната околина на објектот во кој се наоѓаат класифицирани информации и поставеноста на безбедносниот појас околу објектот; безбедносните и административните зони во објектот; физичката градба, сидовите, вратите и прозорците на објектот;
- состојбата на пошироката околина на објектот;
- лицата кои работат во објектот;
- заканата од разузнавачки активности, саботажа, терористички, или други криминални активности насочени кон класифицираните информации;
- постапките за работа со класифицираните информации и нивното чување во објектот.

Член 3

Врз основа на проценката на органот се изготвуваат планови за физичка заштита за секој објект посебно.

Член 4

Во планот за физичка заштита се определува безбедносниот појас околу објектот во кој се ракува со класифицирани информации.

Безбедносниот појас претставува минималното растојание до објектот кое оневозможува, со примена на активни или пасивни средства, да се открие содржината на класифицираната информација.

Член 5

Во планот за физичка заштита се определуваат безбедносните и административните зони во објектот во кој се ракува со класифицирани информации.

Во објектот се определуваат безбедносни зони од прв и втор степен и административни зони.

Безбедносните и административните зони се обележуваат на видно место.

Член 6

Зоните во кои се ракува со информациите класифицирани со степен “ДОВЕРЛИВО” и повисоко треба да се организираат и структурираат така да одговараат на една од следните мерки :

а) Безбедносна зона од прв степен, во која се ракува со информации класифицирани со степен “ДОВЕРЛИВО” и повисоко, влезот треба има :

- точно определен заштитен простор со строго контролиран влез и излез;

- систем на контрола, кој овозможува влегување само на лица со соодветна безбедносна проверка и кои се овластени за влегување во таа зона;

- спецификација на степенот на класификацијата и формата на информациите со кои се ракува во таа зона, односно информации до кои е дозволен пристап.

б) Безбедносна зона од втор степен, во која се ракува со информации класифицирани со степен “ДОВЕРЛИВО” и повисоко се заштитува од пристап на неовластени лица со внатрешно воспоставена контрола која има:

- точно определен заштитен простор со строго контролиран влез и излез;

- систем на контрола на влезот, кој што овозможува пристап само на лица, без придружба, кои се безбедносно проверени и овластени за влегување во таа зона, а за сите останати лица се обезбедува придружба или соодветна контрола за заштита на класифицираните информации и спречување на неконтролирано влегување во зоните што се предмет на техничка безбедносна контрола.

Пропишаните услови во овој член претставуваат минимални стандарди за безбедносни зони од прв и втор степен, доколку со друг пропис или меѓународен договор не е поинаку регулирано.

Член 7

Зоните, во кои нема 24-часовна дежурна служба, се контролираат веднаш по завршувањето на редовното работно време за да се осигура дека класифицираните информации се соодветно заштитени.

Член 8

Административна зона се воспоставува околу или пред безбедносните зони од прв или втор степен. Оваа зона има јасно определен заштитен простор во кој што постојат можности за контрола на лица и возила. Во административните зони се ракува со информации класифицирани со степенот “ИНТЕРНО” како и со информации кои што се одредени “ЗА ОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА”.

Член 9

Организацијата на физичката заштита, освен идентификација на локациите и објектите за кои е потребна заштита ги опфаќа следните повеќеслојни безбедносни мерки:

- безбедносна ограда;
- безбедносно осветлување;
- систем за откривање на недозволено физичко присуство на лица;
- контрола на пристап;
- чувари односно чуварска служба;
- интерен безбедносен систем за видео надзор;
- контрола на влез и излез;
- контрола на посетители; и
- одобрена опрема.

Член 10

Оградата претставува физичка пречка и ја определува границата на зоната што се заштитува. Нивото на заштита на оградата зависи од нејзината височина, градба, материјалот што е користен и други дополнителни елементи употребени за зголемување на нејзината заштита и ефикасност, како што се: врвовите, системите за откривање на недозволено физичко присуство на оградата, осветлување или интерен безбедносен систем за видео надзор.

Ефикасноста на безбедносната ограда зависи од нивото на заштитата на точките за пристап. Влезните врати се конструираат според истите стандарди како и оградата. Според потребите на поедини влезни врати се инсталираат системи за контрола на пристап заради обезбедување на соодветна заштита.

Член 11

Безбедносното осветлување се поставува според минималните потреби за интерен видео надзор заради овозможување на непречен директен надзор од чуварите, а инсталацијата треба да е соодветна на потребите за кои се користи.

Член 12

Системите за откривање на неовластено физичко присуство на оградата се поставуваат со цел да се зголеми нивото на заштита. За избегнување на можен лажан аларм се користи дополнителен систем за верификација на алармот (видео надзор, чуварска служба и слично).

Системите за откривање на неовластено физичко присуство можат да се користат во објекти и простории наместо чувари или како помошни средства на чуварската служба.

Системите од став 1 и 2 на овој член се надополнуваат со единици за брза интервенција.

Член 13

Во единиците за брза интервенција се одредуваат најмалку по две лица за секоја точка во објектот во која е нарушен безбедносниот режим, без притоа да се наруши безбедноста на останатите делови во објектот.

Реакцијата на единиците за брза интервенција, на алармот или сигналот за тревога, треба да е во рамките на временскиот интервал што овозможува заштита на класифицираните информации од неовластено физичко присуство.

Времето на реакција на единиците за брза интервенција редовно се проверува, со цел да се обезбеди ефикасна и правовремена интервенција.

Член 14

Контролата на пристап се поставува во објект или објекти или во зони или простории во рамките на објектот. Контролата може да биде електронска, електро-механичка, со чувар или домар, или физичка. Со системите за препознавање на идентитетот на вработените се контролира влезот во безбедносните зони од прв или втор степен.

Член 15

Во зависност од степенот на ризикот и останатите безбедносни системи или опрема инсталирана во објекти во кои се ракува со класифицирани информации, може да се воспостави и чуварска служба.

Чуварите се соодветно безбедносно проверени, обучени и контролирани.

Член 16

Интерен безбедносен систем за видео надзор се воспоставува за помош на чуварската служба за верифицирање на недозволени активности и како надополнување на алармните системи поставени на заштитните огради или на поголеми објекти.

Член 17

Воспоставениот систем на физичка заштита опфаќа и проверка на влезот и излезот за спречување на неовластено внесување на материјали во просториите, или изнесување на класифицирани информации надвор од објектите. Проверката на влез и излез може да се воспостави при што на видно место се предупредува за ваквата мерка за безбедност.

Член 18

Во објектите и просториите во безбедносните и административните зони се влегува со дозвола за пристап.

Влез на возила во безбедносни и административни зони е дозволен само доколку тоа е неопходно.

Пред секое влегување на возилото во зоните од став 1 на овој член се врши детална проверка од овластено лице.

Член 19

Пристапот со или без придружба, на посетители во безбедносни и административни зони, зависи од: претходно спроведена безбедносна проверка на посетителите, примената на принципот “потребно е да знае”, дали посетителот е домашно или странско лице и од евентуалната потреба од дополнителна контрола.

Посетителите за кои е потребна придружба, се придружуваат за сето време на движење во објектот. При посета на различни одделенија или на повеќе лица, посетителите се преземаат од овластени лица за придружба во тие одделенија со евидентирање во дозволата за влез.

Посетители за кои е дозволен влез без придружба во објекти и локации што се обезбедуваат, носат бец за идентификација кој се разликува од бецот на вработените.

Член 20

Кога информациите класифицирани со степен “ДОВЕРЛИВО” и повисоко се чуваат на отворени полици или се прикажани на карти, мапи или на друг начин, во подруми или на отворени простори за складирање, изградени во зоните од прв и втор степен, сидовите, подовите, таваните и вратите со брави, одобрени од надлежен орган според пропишаните стандарди.

Член 21

Информации класифицирани со степен “ДРЖАВНА ТАЈНА” се чуваат во безбедносни зони од прв и втор степен.

При чувањето на класифицираните информации од став 1 на овој член се преземаат некои од следните мерки:

а) сигурносни сефови, одобрени од надлежен орган, со една од дополнителните контроли со:

- постојана заштита со чувари или дежурен персонал;

- проверка на сигурносните сефови од страна на чувари или дежурниот персонал во однапред неодредени временски интервали, но не помалку од секои два часа; или

- систем за откривање на неовластено физичко присуство, одобрен од надлежен орган;

б) на отворен простор за чување на информациите покрај мерките од член 26 на оваа уредба опремен и со систем за откривање на неовластено физичко присуство; или

в) во подрумски простории опремени со систем за откривање на неовластено физичко присуство.

Член 22

Информации класифицирани со степен “СТРОГО ДОВЕРЛИВО” се чуваат во безбедносни зони од прв и втор степен.

При чувањето на класифицираните информации од став 1 на овој член се презема една од следните мерки:

а) пропишан начин на заштита на информации класифицирани со степен “ДРЖАВНА ТАЈНА” од член 21 на оваа уредба; или

б) со одобрени сигурносни сефови или во подрум без дополнителни контроли; или

в) на отворен простор за чување, во кој се врши една од следните дополнителни контроли:

- постојана заштита на локацијата, на која се наоѓа отворениот простор за чување, од чуварска или од дежурна служба;

- отворениот простор за чување да биде проверуван од чуварска или дежурна служба еднаш на секои четири часа; или

- да е воспоставен систем за откривање на неовластено физичко присуство.

Член 23

Информации класифицирани со степен “ДОВЕРЛИВО” се чуваат на начин пропишан како во членовите 21 и 22 од оваа уредба, но без дополнителни контроли.

Информации класифицирани со степен “ИНТЕРНО” се чуваат во канцелариски мебел (работна маса, дрвен или метален ормар и друго) што се заклучува.

Член 24

Клучевите од сигурносните сефови не можат да се изнесуваат надвор од објектот.

Шифрите од сигурносните сефови не можат да бидат запишани од страна на лицата кои ги користат. За итни случаи се обезбедуваат дупликат од клучевите и писмен запис на секоја од шифрите, кои се заштитуваат поединечно, со пакување во непросирен и запечатен плик и се чуваат од овластени лица во органот надлежен за ракување со класифицираните информации.

Работните и дупликат клучевите се чуваат одделно едни од други.

Клучевите, шифрите и пликовите имаат безбедносна заштита која не е помала од заштитата на информациите до кои со нив се овозможува пристап.

Познавањето на шифрите се ограничува на што е можно помал број на лица од редот на вработените.

Член 25

Клучевите и шифрите се менуваат во редовни интервали не подолги од 12 месеци.

Клучевите и шифрите се менуваат:

- по набавката на безбедносниот сеф, а пред првата употреба, или

- кога се менува лицето кое ги знае односно ги користи; или

- при постоење на основано сомневање за нарушување на нивната тајност.

Член 26

Степенот на физичкото обезбедување на информативно-комуникациските уреди, уредите и средствата за умножување и микрофилмување и другите средства на кои се обработуваат или се чуваат класифицирани информации треба да е соодветен на степенот на класифицијата на информацијата што тие уреди и средства ја содржат или за која се користат.

Член 27

Отворени простори за чување на класифицирани информации треба да имаат:

а) Надворешни зидови, подови и тавани изработени од цврста градба без монтажни елементи;

б) Градба изведена така да овозможи визуелен приказ на евентуален неовластен упад во објектот;

в) Врати изработени од дрво, метал или од друг цврст материјал. Влезни врати обезбедени со одобрена брава со тространо забравување, или во посебни околности, и други брави одобрени од надлежен орган само за простории во кои се чуваат информации класифицирани со степен “СТРОГО ДОВЕРЛИВО” и “ДОВЕРЛИВО”. Дополнително вратите се обезбедуваат одвнатре со механизам за отворање во итни случаи или масивно дрво или метален лост по широчина на вратата или на друг одобрен начин;

г) Отвори и канали кои влегуваат или минуваат низ отворените простори за чување на информациите а се поголеми од 620 см² (или преку 15 см во најмалата димензија) се заштитени со метални прачки, метални решетки, обични метални прегради или систем за откривање на неовластено физичко присуство;

д) Сите прозорци се цврсто изработени или опремени со пердиња, драпери или други покривки.

Прозорците на приземјето или други прозорци што се лесно достапни (на покриви, веранди и анекси на објекти) се изработени од или да се прекриени со материјали што обезбедуваат заштита од насилно влегување.

Заштитата на прозорците е соодветна на јакоста на сидот на кој се вградени.

За отворените простори за чување на информации што се наоѓаат во контролиран простор или слично, не е потребно обезбедување на заштита од насилно влегување, доколку со трајно запечатување или опремување од внатрешна страна со механизам за заклучување прозорците се блокираат и надгледуваат со систем за откривање на неовластено физичко присуство, независен или преку сензори за детекција за движење во безбедносната зона.

Член 28

При пренос на класифицирани информации надвор од безбедносни и административни зони се обезбедува соодветна заштита според степенот на класификација.

Класифицирани информации надвор од безбедносни и административни зони се пренесуваат затворени во плик и од соодветно сертифицирани курири.

За информации класифицирани со степен ДРЖАВНА ТАЈНА:

- се води писмена едивенција на сите лица кои учествувале во преносот;
- се пренесува со посебно опремено возило;
- курирот е придружуван од најмалку едно лице.

Член 29

Објектите или локациите за кои, по правило, е потребна аудио заштита на информациите класифицирани со степен "СТРОГО ДОВЕРЛИВО" и повисоко, се заштитуваат од методи и средства за пасивно и активно прислушување, со преземање на мерки за физичка заштита на звукот и контрола на пристапот на местата каде постои таков ризик.

За спречување на истекување на класифицирани информации преку жични микрофони, радио микрофони и други вградени средства се врши со техничка и/или физичка безбедносна проверка на градбата на просторијата, нејзиното опремување и додатоците и канцелариската опрема вклучително и на канцелариските машини (механички или електрични) и средствата за комуникација.

Проверката ја вршат безбедносно обучени лица овластени од функционерот односно раководителот на органот.

Член 30

Зоните заштитени од аудио прислушување се означуваат како технички обезбедени зони со посебно контролиран влез.

Кога не се користат, просториите во овие зони задолжително се заклучуваат и/или чуваат во согласност со стандардите за физичка безбедност и сите клучеви имаат третман на безбедносни клучеви.

Зоните од став 1 на овој член се проверуваат редовно, а по потреба и периодично како и во случаи на неовластено влегување или на основано сомневање за неовластено влегување од страна на надворешни лица за одржување или реновирање на просториите.

Член 31

Мебелот или опремата, пред внесувањето во технички обезбедените зони, се проверува од соодветно обучени лица заради евентуално постоење на уреди за прислушување и притоа се запишува типот и серискиот број на инвентарот кој се внесува или изнесува од овие зони.

Член 32

Во технички обезбедените зони, по правило не се инсталираат телефони доколку тоа не е неопходно. Доколку телефонот е инсталиран, се опремува со допол-

нителен уред за прекинување на мрежата и напојувањето или со можност физички да се исклучи кога се зборува за класифицирани информации.

Член 33

Во технички обезбедени зони не се внесуваат мобилни телефони и други електронско-технички средства.

Член 34

Во зони во кои се зборува за класифицирани информации како дополнување на физичките проверки се вршат и редовни технички безбедносни проверки за евентуално вградени уреди и се испитува телефонскиот систем или други електрични уреди кои можат да бидат предмет на напад.

По потреба, во зоните од став 1 на овој член, како превенција од разузнавачките активности, се одредуваат критични места за безбедноста на класифицираните информации.

Член 35

Во зоните во кои се одржуваат разговори или се работи со информации класифицирани со степен "СТРОГО ДОВЕРЛИВО" и повисоко пред употреба на комуникациската, електричната и електронската опрема од било кој тип се врши преглед за техничка или комуникациска безбедност од страна на лица обучени за техничка и комуникациска безбедност.

Член 36

Кога постои можност за визуелно откривање на класифицирана информација при дневна светлина или вештачко осветлување, се преземаат соодветни мерки за визуелна заштита.

Член 37

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.23-2895/1
16 ноември 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1531.

Врз основа на член 30 од Законот за класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“ бр.9/2004), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.11.2004 година донесе

УРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Со оваа уредба поблиску се пропишуваат мерките и активностите за административна безбедност на класифицираните информации кои од страна на државните органи, јавните установи и служби, органите на единиците на локалната самоуправа и други правни и физички лица се спроведуваат.

II. УТВРДУВАЊЕ НА СТЕПЕНОТ И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА КЛАСИФИЦИРАНИТЕ ИНФОРМАЦИИ

Член 2

При утврдувањето на степенот на класификацијата:
-државна тајна (во понатамошниот текст: „ДТ”);
-строго доверливо(во понатамошниот текст: „СД”);

- доверливо(во понатамошниот текст: „Д”); и
- интерно(во понатамошниот текст: „И”);

се земаат во предвид показатели кои поблиску укажуваат на степенот на евентуалната штета што би настанала за Република Македонија или за странска земја или меѓународна организација со неовластен пристап до или со неовластена употреба на информацијата.

Со степен „ДТ” ќе се класифицираат само оние информации или материјали чие неовластено откривање или употреба би можело да им наштети на трајните интереси на Републиката и тоа:

- директно да го загрозат уставниот поредок, независноста и територијалниот интегритет на Републиката;

- директно да ја загрозат внатрешната стабилност на Републиката;

- директно да доведат до масовни човечки губитоци;

- да причинат непоправливи штети на оперативната ефикасност или безбедност на Републиката или на ефикасноста на исклучително вредни одбранбени безбедносни или разузнавачки операции или на операции преземени за справување со неконвенционални закани, особено со тероризмот;

- да причинат непоправливи штети на основните слободи и права на човекот и граѓанинот, демократијата и владеењето на правото;

- да причинат непоправливи штети на унапредувањето и развојот на економијата на Републиката, на заштитата на сопственоста, слободата на пазарот и претприемништвото, хуманизмот, социјалната правда и солидарноста;

- да причинат непоправливи штети на заштитата и унапредувањето на животната средина на Републиката;

- да нанесат тешки долготрајни последици на унапредувањето и развојот на локалната самоуправа во Републиката;

- директно да го загрозат остварувањето на целите на меѓународната политика на Републиката или да нанесат непоправливи штети на меѓународните односи на Републиката или на односите на странска земја или меѓународна организација со Република Македонија.

Со степен „СД” ќе се класифицираат само оние информации или материјали чие неовластено откривање или употреба би можело да им наштети на виталните интереси на Република Македонија и тоа:

- да причинат исклучително сериозна штета на независноста и територијалниот интегритет на Републиката;

- да причинат исклучително сериозна штета на државниот идентитет на Републиката со слободно изразување на етничкиот идентитет на сите граѓани;

- директно да го загрозат животот или исклучително сериозно да влијаат врз јавниот ред или врз личната безбедност или слобода на човекот и граѓанинот;

- да причинат исклучително сериозна штета на оперативната ефикасност или безбедност на Републиката или на ефикасноста на исклучително вредни одбранбени безбедносни или разузнавачки операции или на операции преземени за справување со неконвенционални закани, особено со тероризмот;

- да причинат исклучително сериозна материјална штета на финансиските, монетарните, економските и стопанските интереси на Републиката;

- да причинат исклучително сериозна штета на животната средина на Републиката;

- да нанесат исклучително сериозни последици на унапредувањето и развојот на локалната самоуправа во Републиката;

- исклучително сериозно да наштетат на остварувањето на целите на меѓународната политика или на ме-

ѓународните односи на Републиката или на односите на странска земја или меѓународна организација со Република Македонија;

- да предизвикаат притисоци на меѓународната заедница врз Републиката.

Со степен „Д” ќе се класифицираат само оние информации или материјали чие неовластено откривање или употреба би можело да им наштети на важните интереси на Република Македонија и тоа:

- да причинат сериозна штета на мирот, демократските основи на правната држава и развојот на мултиетничко општество;

- да причинат сериозна штета за животот, здравјето, имотот и личната безбедност или слободата на човекот и граѓанинот;

- да причинат сериозна штета на оперативната ефикасност или безбедност на Републиката или на ефикасноста на вредни одбранбени безбедносни или разузнавачки операции или на операции преземени за справување со неконвенционални закани, особено со тероризмот;

- да причинат сериозна штета или да се значително во спротивност со финансиските, монетарните, економските и стопанските интереси на Републиката;

- да причинат сериозна штета на животната средина на Републиката;

- да причинат сериозна штета на унапредувањето и развојот на локалната самоуправа во Републиката;

- да причинат сериозна штета или да се значително во спротивност со политичко-одбранбената интеграција на Републиката во НАТО, со економската и безбедносна интеграција во Европската унија или во другите системи за колективна безбедност;

- сериозно да го спречува развојот или операциите утврдени во меѓународните договори кои Републиката ги склучила со странски земји или меѓународни организации;

- сериозно материјално да им наштети на меѓународните односи на Републиката, така што ќе предизвика формален протест или други санкции;

- да ги прекине или на друг начин значително да ги оневозможи значајните активности на Републиката на меѓународен план или активностите на странска земја или меѓународна организација на планот на соработка со Република Македонија.

Со степен „И” ќе се класифицираат само оние информации или материјали чие неовластено откривање или употреба би можело да им наштети на работата и ефикасноста на органите на Република Македонија и тоа:

- да причинат штета или да влијаат врз условите за унапредувањето и зачувувањето на внатрешно-политичката стабилност, безбедност и оперативната ефикасност на Републиката;

- да причинат значително страдање на лица;

- да причинат штета на изградбата на праведна, социјална држава со еднакви можности за сите граѓани;

- да ги уназадат политичките, финансиските, монетарните, економските и комерцијалните преговори на Републиката;

- да го спречуваат развојот или операциите утврдени во билатералните или мултилатералните договори кои Републиката ги склучила со странски земји или меѓународни организации;

- да им причинат финансиска загуба или да им овозможат несоодветни достигнувања или предност на правните или физичките лица;

- да влијаат негативно на зачувувањето и заштитата на животната средина;

- да ги поткопуваат активностите на Републиката на планот на зачувување и унапредување на мирот, ста-

билноста, безбедноста и сите форми на соработка со соседите, во регионот, Европа и светот, како и превенција и изградба на инструменти за рано предупредување на тензиите и кризите со цел за нивно навремено и ефикасно решавање по мирен пат;

- да ги поткопуваат активностите на Републиката за зачувување и напредок на меѓународниот поредок заснован врз праведност, взаемно почитување на меѓународниот поредок втемелен во меѓународното право, како и политичка и економска рамноправност на државите;

- да влијаат негативно на меѓународните односи на Републиката или на односите на странска земја или меѓународна организација со Република Македонија.

Член 3

Предлогот за степенот на класификацијата се дава и писмено се образлага од страна на непосредниот изработувач на информацијата.

Член 4

Создавачот на класифицираната информација ќе настојува на класифицираниот документ да го наведе датумот или периодот на време по кој содржината на таа информација ќе може да се рекласифицира или декласифицира.

Член 5

За извршена класификација на некласифицирана информација, како и за рекласификација и декласификација на класифицирана информација, се известуваат сите корисници на информацијата.

Член 6

Кога лицата од членот 9 од Законот за класифицирани информации ќе овластат други лица за класификација на информациите со степенот „ДТ“ во организмите, во кои тие лица се вработени, се изготвува листа со имиња на овластените лица која се доставува до Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации (во понатамошниот текст: Дирекција).

Кога и други лица, врз основа на друг пропис или меѓународен договор, се овластени за класификација на информациите со степенот „ДТ“ од страна на надлежните органи се известува Дирекцијата, доставувајќи листа со нивните имиња.

За секоја настаната промена во содржината на листата од ставовите 1 и 2 на овој член, се известува Дирекцијата.

Член 7

Ако за поединечни страници, извадоци, додатоци, прилози и други придружни делови опфатени во една информација е потребен различен степен на класификација, нивото на класификација на секој од нив посебно се определува од страна на создавачот и таа, како целина, ќе се класифицира според највисокиот степен на класификација што го носат споменатите делови што се опфатени во таа информација.

Ако една информација треба да содржи повеќе податоци, а за дел од нив е потребен повисок степен на класификација, ќе се настојува таа да биде составена така што почувствителните податоци би се разместиле како додаток на основниот документ со соодветен степен на класификација, со што основниот документ би можел и пошироко да се дистрибуира.

Член 8

Создавачот на класифицираната информација на видно место на класифицираната информација го обележува називот на органот, односно името на лицето кое ја создало таа информација и степенот на класификацијата.

На страница со формат А4 обележувањето се врши така што степенот на класификацијата се бележи со големи букви во средината најгоре (т.н.р. „хедер“) и во средината најдолу (т.н.р. „футер“), кои се оддалечени по 1,25 сантиметри од рабовите на страницата; останатите содржини на страницата се бележат помеѓу „хедерот“ и „футерот“ во простор што од горниот и долниот раб на страницата е оддалечен по 2,54 сантиметри, а од левиот и десниот раб на страницата е оддалечен по 3,17 сантиметри.

Степенот на класификацијата се обележува на секоја страница. Страниците се обележуваат со реден број од вкупниот број на страници.

Секој класифициран документ носи деловоден број и дата кои се бележат на првата страна на документот. Во случај да се работи за документ класифициран со степените „ДТ“ или „СД“ деловодниот број стои на секоја од страните на документот.

На првата страна на секој класифициран документ се наведува предметот на документот, врската со евенуалниот претходен класифициран документ, потписот на овластеното лице и до кого документот се доставува.

Кога класифицираниот документ е изработен во повеќе оригинални примероци или на повеќе јазици, бројот на примерокот и јазиците на кои е изработен се означуваат на првата страна на документот.

Кога класифицираните документи треба да се достават во повеќе копии, секоја копија носи свој копирен број, што се бележи на првата страна од документот, заедно со вкупниот број на страници што го чинат документот.

На првата страна на документите класифицирани од степенот „И“ и повисоко се наведуваат сите нивни додатоци и прилози и степенот на нивната класификација (прилог: Образец број 1).

Додатоците и прилозите на секоја страница носат број на прилогот, односно додатокот и ознака на класифицираниот документ кон кој се додаваат, односно, приложуваат, како и ознака на нивниот степен на класификација (прилог: Образец бр. 2).

III. ПРИЕМ И ЕВИДЕНЦИЈА НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

Член 9

Прием и евиденција на класифицирани информации создадени во Република Македонија се врши од страна на организационите единици на органите овластени за работа со класифицирани информации, а на класифицираните информации отстапени на Републиката од странски држави или меѓународни организации или кои Републиката ги отстапила на странски држави или меѓународни организации, се врши од страна на Централниот регистар, како организациона единица на Дирекцијата и регистрите и контролните точки како организациони единици на органите (во понатамошниот текст: „организациони единици“).

Член 10

Приемот, евиденцијата, ракувањето, преносот, чувањето, контролата и уништувањето на странски информации и на информации создадени во Републиката кои се отстапуваат на странска земја или меѓународна организација класифицирани до степенот „ДТ“ се врши од страна на Централниот регистар.

Приемот, евиденцијата, ракувањето, преносот, чувањето, контролата и уништувањето на странски информации и на информации создадени во Републиката кои се отстапуваат на странска земја или меѓународна организација класифицирани до степенот „СД“ се вр-

ши од страна на регистрите, а приемот, евиденцијата, ракувањето, преносот, чувањето и контролата на тие информации се врши од страна на контролните точки.

Член 11

За сите евидентирани странски класифицирани информации во организационите единици од членот 9 од оваа уредба се известува Централниот регистар.

Член 12

Класифицирани информации се евидентираат во деловодник, кој е книга за водење основна евиденција.

Основната евиденција се води по систем на основни броеви и подброеви.

Деловодникот за класифицирани информации содржи: основен број и подброј и пренос на актот или предметот; дата на приемот; податоци за испраќачот или приемачот; број и дата на испраќање; архивски знак на организационата единица и разведување на актот или предметот и за степенот на класификацијата на актот или предметот.

Член 13

Информациите „ЗА ОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА“ создадени во Република Македонија, како и странските информации означени за ограничена употреба, се евидентираат во посебен деловодник, издвоено од останатите неklasифицирани информации.

Информациите класифицирани со степените „ДТ“ и „СД“ се евидентираат во еден деловодник, а информациите класифицирани со степените „Д“ и „И“ во друг деловодник.

Информациите создадени во Републиката и странски информации, класифицирани или неklasифицирани, се заведуваат во одделни деловодници за национални, односно за странски класифицирани или неklasифицирани информации.

Деловодникот може да се води и на системи за автоматска обработка на податоци (АОП) со посебна програма усогласена со одредбите од Законот за класифицирани информации и оваа уредба.

Член 14

Покрај деловодникот, класифицирани информации се евидентираат и во помошни книги за евиденција.

Помошни книги за евиденција се: попис на акти, регистар, интерна доставна книга, книга за препорача-на пошта и книга за место.

IV. ЧУВАЊЕ, РАКУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

Член 15

Со класифицирана информација создадена во Република Македонија, или отстапена на Републиката од странска држава или меѓународна организација или која Републиката ја отстапила на странска држава или меѓународна организација, се ракува, се чува и се контролира од страна на организационите единици.

Ракување, чување и контрола на информации класифицирани со степенот „ДТ“ се врши од страна на надлежните организациони единици посебно овластени за ракување, чување и контрола на тие класифицирани информации.

Член 16

Во организационите единици се води евиденција за приемот, преносот и уништувањето на класифицираните информации со кои се овластени да ракуваат.

Во деловодникот се назначува во која организационата единица или кај кое физичко лице се наоѓа таа класифицирана информација.

Член 17

Отстапување на класифицирани информации создадени во Република Македонија на користење на странска земја или меѓународна организација се врши со писмено барање за отстапување на користење на класифицирани информации (прилог: Образец бр.3) доставено до Дирекцијата.

Писменото барање од ставот 1 од овој член содржи податоци за: називот, односно името на барателот на класифицираната информација, називот или името на надлежниот правен субјект до кого е упатено барањето за отстапување, идентификација на класифицираната информација и степенот на класификацијата (доколку се познати), образложение за барањето за отстапување, кои се корисниците на класифицираната информација и дали е потребна целата класифицирана информација или дел од неа.

Член 18

Класифицираната информација се отстапува на користење по претходно добиена согласност за отстапување од создавачот.

Кога класифицираната информација е создадена од два или повеќе создавачи, согласноста на барањето за отстапување се дава од страна на субјектот до кого е поднесено барањето.

Член 19

Класифицираната информација што се отстапува на користење ја задржува ознаката на создавачот и степенот на класификација на информацијата. Напомената за достапноста на класифицираната информација стои веднаш под обележаниот степен на класификација, од кој е одделен со линија (прилог: Образец бр.4).

На првата страна од секој класифициран документ што се отстапува на користење се назначува Дирекцијата, како надлежен орган за одобрување на отстапување, датумот на донесувањето на одобрението за отстапување и други релевантни податоци.

Сите класифицирани информации што се отстапени на користење на странски земји или меѓународни организации се евидентирани во евиденцијата што се води при Дирекцијата.

Член 20

Од страна на организационите единици овластени за ракување, чување и контрола на информации класифицирани со степенот „ДТ“ се одредуваат вработени овластени лица за контрола на тие класифицирани информации.

Член 21

Овластените лица од членот 20 од оваа уредба се одговорни за:

- физичка безбедност на сите информации класифицирани со степенот „ДТ“ кои се чуваат во организационите единици за кои е лицето назначено;

- евидентирање на сите информации класифицирани со степенот „ДТ“ кои се чуваат во или циркулираат низ организационите единици или се пренесуваат до други организациони единици, за кои е лицето назначено;

- водење и ажурирање на евиденцијата според името и работното место на сите лица кои имаат право на пристап до информации класифицирани со степенот „ДТ“ кои се вработени во органите овластени за работа со вакви класифицирани информации, а спаѓаат во доменот на дејноста на организационите единици за кои лицето е назначено;

- водење и ажурирање на евиденцијата на сите други организациони единици со кои тој е овластен да разменува информации класифицирани со степенот „ДТ“

заедно со имињата на другите овластени лица за контрола на информации класифицирани со степенот „ДТ“ и известувањето со примерок од нивниот депониран потпис;

- дистрибуција на информации класифицирани со степенот „ДТ“ само на оние корисници кои се овластени да имаат пристап до истите;
- пренос на информации класифицирани со степенот „ДТ“;
- добивање на потврда за прием за сите доставени или проследени информации класифицирани со степенот „ДТ“;
- осигурување потврда за поврат во организациона единица на сите доставени или проследени информации класифицирани со степенот „ДТ“ кога повеќе не се потребни на корисникот, со цел за нивно чување или уништување.

Член 22

Најмалку еднаш годишно, во организационите единици се прави попис на сите информации класифицирани со степенот „ДТ“ со кои тие располагаат.

Располагање со документ класифициран со степенот „ДТ“ подразбира:

- таквиот документ да е физички присутен во организационата единица и да го содржи точниот број на страници;
- да е добиена потврда за прием од страна на друга надлежна организациона единица на која тој документ и бил пренесен; и
- да постои потврда за извршена промена во класификацијата или за декласификација на документот, или пак за негово уништување.

Член 23

Годишен извештај за резултатите од пописот на странски информации класифицирани со степенот „ДТ“ се поднесува до Дирекцијата.

Резултатите од годишниот попис на странските информации класифицирани со степенот „ДТ“ од страна на Дирекцијата се доставуваат до овластената служба за безбедност на странската земја или меѓународната организација со чии класифицирани информации располага Дирекцијата најдоцна до 31 март во тековната година, за состојбата во претходната година.

Член 24

Класифицираните информации можат да бидат чувани во печатена форма, како микрофилм или на компјутерски мемории за чување на податоци.

Како микрофилм или на компјутерска меморија класифицираните информации можат да се чуваат само доколку колекциите или мемориите се подеднакво заштитени како и оригиналната информација, во кој случај сите колекции или мемории за чување на податоци кои содржат повеќе од една класифицирана информација, добиваат безбедносна заштита соодветна на највисокиот степен на класификацијата на информациите кој се појавува во колекцијата или микрофилмот, или компјутерската меморија за складирање на податоци.

V. РЕПРОДУКЦИИ, ПРЕВОДИ И ИЗВАДОЦИ

Член 25

Копии, репродукции и преводи на документи класифицирани со степенот „СД“ и пониско, можат да бидат направени од страна на корисникот и под негов постојан надзор. Бројот на копиите, репродукциите и/или преводите се определува според принципот „потребно е да знае“. Безбедносните мерки кои се однесуваат на оригиналниот документ, се применуваат и на неговите копии, репродукции и/или преводи.

Доколку материјалот е класифициран со степенот „СД“ секоја копија се означува со посебен број (копирен број). Исто така, се евидентира и бројот на репродукциите и/или преводите, како и бројот на нивните копии.

Член 26

Странските информации класифицирани со степенот „ДТ“ и покрај ограничувањето за репродукции и/или преводи, можат да се преведуваат по претходно добиена согласност од создавачот, при што се запазуваат барањата за умножување и во преводот се содржат сите обележја и ограничувања содржани во оригиналната класифицирана информација.

Член 27

По потреба, извадоци од поедини класифицирани документи можат да бидат вклучени во состав на други класифицирани документи. Извадокот од класифициран документ ја носи класификацијата на документот или делот од кој е издвоен, освен ако не е очигледно дека има друга класификација, во кој случај се известува создавачот на оригиналниот или на повисокиот степен на класификација заради одредување на точната класификација на извадокот.

Член 28

Информација класифицирана со степенот „ДТ“ нема да се копира, освен во посебни случаи за ургентни цели.

Дополнителни копии на вакви класифицирани информации, во печатена форма, се добиваат од создавачот на информацијата. Во посебни случаи, копии во печатена форма или преводи на информации класифицирани со степенот „ДТ“ вклучително и извадоци и копии од компјутерски мемориски медиуми, можат да бидат направени за ургентни цели, при што копиите или преводите треба да се:

- одобрени од овластеното лице за контрола на информации класифицирани со степенот „ДТ“ во организационите единици овластени за ракување со вакви класифицирани информации;
- пријавени за евидентирање во организационите единици овластени за ракување со вакви класифицирани информации;
- обележани со деловодниот број и бројот на копијата на оригиналната информација заедно со називот/името на субјектот кој е создавач на документот, како и називот на организационата единица овластена за ракување со вакви класифицирани информации во која е направена копијата на информацијата;
- да се обележани со деловоден број за идентификација на копијата, назначен од страна на единката која ја изведува репродукцијата или преводот;
- да го покажуваат знакот на класификацијата „ДТ“ и сите други обележја на оригиналната информација; и
- да се под контрола на овластеното лице во организационата единица овластена за ракување со вакви класифицирани информации и да се пријавени во годишниот попис заедно со другите информации класифицирани со степенот „ДТ“.

Член 29

По исклучок од членот 28 на оваа уредба, од страна на овластеното лице за контрола на информации во организационата единица овластена за ракување со информации класифицирани со степенот „ДТ“ може да се даде овластување за продукција на копии и преводи кога е тоа потребно за иницијална дистрибуција на сигнали/пораки класифицирани со степенот „ДТ“ и притоа се евидентира бројот на изготвените копии.

Член 30

Подготовката на документите класифицирани со степенот „И“ и повисоко, што опфаќа нивно отчување на машина, преведување, фотокопирање, репродукција преку магнетни средства или микрофилмување се врши од страна на лица кои имаат безбедносен сертификат со степен за пристап до класифицирани информации најмалку еднаков со највисокиот степен на класификација што го носи документот за кој се работи, освен во посебни случаи утврдени со закон или меѓународен договор.

VI. РАСПОРЕДУВАЊЕ И РАСПРОСТРАНУВАЊЕ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ**Член 31**

Класифицираните информации се распоредуваат на лица кои имаат безбедносен сертификат со степен за пристап до класифицирани информации најмалку еднаков со степенот на класификацијата на информацијата што им се доставува, согласно принципот „потребно е да знае“.

Почетната листа за распоредување на класифицираните информации до определени корисници се одредува од создавачот на информацијата.

Од страна на овластените лица во органите надлежни за безбедноста на класифицираните информации се изготвуваат листи на корисници од редот на функционерите и вработените на кои, заради природата на работата и врз основа на актите за систематизација на работните места во органите, ќе им се доставуваат класифицирани информации од степенот „СД“ и повисоко, согласно принципот „потребно е да знае“.

Член 32

Документи класифицирани со степенот „ДТ“ се доставуваат преку надлежните организациони единици кои ги исполнуваат стандардите и кои се овластени за работа со информации класифицирани со степенот „ДТ“.

Член 33

Документите класифицирани со степените „СД“ и пониско можат да се доставуваат од почетно наведениите адреси, односно корисници на други адреси, односно корисници, согласно принципот „потребно е да знае“.

Сите евентуални ограничувања за понатамошно доставување на тие класифицирани документи се обележуваат на самиот документ. Обележувањето на ограничувањето за понатамошно доставување стои веднаш под обележаниот степен на класификацијата, од која е одделен со линија.

При наведени ограничувања, почетно одредените корисници можат да ги распоредуваат документите и до други корисници, по претходно добиено овластување од создавачот на класифицираната информација.

VII. ПРЕНОС НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ**Член 34**

Документите класифицирани со степенот „И“ и повисоко се пренесуваат спакувани во непрозирна обвивка, ставена во дупли коверти.

Внатрешниот коверт се означува со безбедносна класификација соодветна на класификацијата на документот и доколку е можно, дополнет со целосни податоци за работното место на корисникот и адресата.

За документот што се доставува се изготвува приемница која се става во внатрешниот коверт. Приемницата, која што не треба да биде класифицирана, содржи деловоден број, датум и број на копијата на документот, но не и податоци за содржината на документот.

Внатрешниот коверт се става во надворешен коверт на кој стои само називот и адресата на адресатот и испратниот број на писменото/пратката. На надворешниот коверт не треба да се гледа безбедносната класификација на документот што се доставува.

Член 35

Контрола на писмената/пратките со класифицирани информации во организационите единици се врши од овластеното лице за контрола на писмената/пратките кое може да ја отвори внатрешната коверта и приемницата за документите што се доставуваат во прилог, освен кога ковертот е насловен на лично име.

Од страна на овластеното лице за контрола на писмената/пратките може да биде отворен само надворешниот коверт, додека внатрешниот коверт и приемницата за документите можат да се отворат само од лицето на кое е насловено писменото/пратката.

Член 36

Приемот на писмената/пратките со документи класифицирани со степените „И“ и повисоко се потврдува во доставната книга на куририте и доставувачите со потпис на овластеното лице за прием под испратниот број на писменото/пратката.

Преносот на класифицираните документи се врши како: внатрешен пренос (во еден објект или поврзана група објекти); надворешен пренос (надвор од објектот или група објекти); пренос внатре во државата и пренос надвор од државата.

Член 37

Во еден објект или поврзана група објекти, внатрешен пренос на класифициран документ се врши во запечатен коверт на кој е наведено само името на адресатот, при што документот го пренесува лицето со безбедносен сертификат со степен за пристап до класифицирани информации најмалку еднаков со степенот на класификација на документот што се пренесува.

Член 38

Внатре во државата, информации класифицирани со степенот „ДТ“ и пониско, уредно спакувани, се пренесуваат преку официјална доставна служба или преку лица овластени за пристап до информации класифицирани со степен „ДТ“ и пониско, кои имаат и посебно овластување за пренос на тие информации.

Член 39

Доставната служба за пренос на информации класифицирани со степенот „ДТ“ треба да е така персонално пополнета што ќе осигура преносот на писмената/пратките да биде под постојан директен надзор на лицата овластени за пренос.

Член 40

По исклучок, документите класифицирани со степенот „ДТ“ се пренесуваат надвор од еден објект или од група поврзани објекти и од други официјални лица, кои не се курири или кои не и припаѓаат на официјалната доставна служба, кога има потреба за нивно користење од други органи со седиште во истото место, ако:

- носителите на класифицираните информации имаат овластување за пристап до информации класифицирани со степенот „ДТ“;

- начинот на пренесување е во согласност со прописите за пренос на тие класифицирани информации;

- е обезбедена постојана придружба на класифицираната информација од тоа лице; и

- има изготвени аранжмани за пренос на класифицираните документи до органите овластени за ракување со тие класифицирани информации, за нивно чување и евидентирање во деловодните книги и за повторна проверка на евидентираниите податоци кога класифицираните документи се враќаат назад.

Член 41

Кога има потреба за користење на странските документи класифицирани со степенот „ДТ“ и „СД“ од други органи со седиште во истото место, од страна на овластено лице од Централниот регистар, регистарот или контролната точка се изработува листа на корисници на тие информации.

Во листата од став 1 од овој член се внесуваат сите податоци неопходни за идентификување на документите класифицирани со степените „ДТ“ и „СД“ како што е нивниот создавач, деловодниот број и дата, содржина на документот, евентуалниот број на копијата и/или преводот, имињата на овластените лица кои дошле во контакт со тие документи, називот и местото на одржување на настанот, датумот и времето на одржување на настанот, датумот и времето кога документот е даден и/или вратен на корисникот или на овластеното лице од Централниот регистар, регистарот или контролната точка, како и потписите на корисникот и овластеното лице кои го дале односно, го примиле и/или го вратиле таквиот класифициран документ.

Член 42

Надвор од државата, информации класифицирани со степенот „ДТ“ и пониско, се пренесуваат преку:

- дипломатска пошта, воен курир, официјална служба на Дирекцијата или по електронски пат, за информации класифицирани со степенот „ДТ“. За овие класифицирани информации забранет е личен пренос надвор од државата;

- дипломатска пошта, воен курир, официјална служба на Дирекцијата, друга посебно овластена служба за пренос, со личен пренос или по електронски пат, за информации класифицирани до степенот „СД“.

Член 43

За пренос на класифицирани документи надвор од државата, треба:

- на пратката да има официјален печат, односно, да биде спакувана на начин кој укажува дека е тоа официјална пратка и дека не треба да подлежи на царина или безбедносна проверка;

- курирот да носи сертификат за курири што е признаен од страна на земјата(-ите) во која се патува, во кој јасно е идентификувана пратката и овластувањето за носење на пратката (прилог: Образец бр.5);

- аранжманите за патувањето на курирот да овозможуваат избегнување на земји ризични по животот или личната безбедност и сопственоста, како и избегнување на ризичен превоз и превозни средства.

По исклучок, ограничувањата што се однесуваат на ставот 1 алинеја 3 од овој член, можат да бидат занемарени, доколку на одредени итни оперативни барања не може да им се излезе во пресрет на поинаков начин.

Член 44

Лицето кое ги пренесува класифицираните документи треба да биде запознаено со интерните инструкции на органот за пренос на класифицираните информации.

VIII. ОТСТРАНУВАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

Член 45

Класифицирани информации за кои ќе се утврди дека се непотребни за службена употреба, односно дека се вишок или се застарени или физички така оштетени што се неупотребливи, се уништуваат во согласност со листата на класифициран документарен материјал со рокови на негово чување.

Уништувањето на класифицираниот документарен материјал мора да се изврши на начин што ќе се оневозможи негово понатамошно обновување.

Член 46

Подготовката на класифицираниот материјал за уништување и постапките за спроведување на уништувањето се врши согласно Законот за класифицирани информации, Законот за архивска граѓа и прописите донесени врз основа на нив.

Член 47

За класифицираниот документарен материјал подготвен за уништување се изготвува пописна листа која ги содржи сите релевантни податоци за целосна идентификација на класифицираната информација.

За извршеното уништување се изготвува потврда која се чува заедно со пописниот лист за уништување.

Член 48

Потврдите за уништување и пописните листи за уништување треба да бидат составени така да овозможат правeње на проценка за евентуално настанатата штета или за спроведување на безбедносна истрага при истекување или губење на класифицираните информации.

IX. НЕОВЛАСТЕНО ИЗНЕСУВАЊЕ, ОБЈАВУВАЊЕ И НАРУШУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ИНФОРМАЦИИТЕ

Член 49

Сите нарушувања на безбедноста на класифицираните информации во писмена форма се пријавуваат кај овластеното лице во органот надлежен за заштита за тие информации.

Функционерот кој раководи со органот надлежен за заштита на класифицираните информации веднаш се известува од овластеното лице за настанатото нарушување на безбедноста на класифицираната информација. По известувањето, функционерот одлучува за потребата од преземање дејствија за утврдување на степенот на нарушување на безбедноста на класифицираната информација и евентуално, за нејзиното неовластено откривање, изнесување или објавување.

Утврдување на степенот на нарушување на безбедноста на класифицираната информација треба да се спроведува од страна на експерти со професионално безбедносно и истражно искуство, кои се независни од лицата непосредно поврзани со настанатото нарушување на безбедноста на класифицираните информации.

Член 50

Доколку при утврдувањето на степенот на нарушување на безбедноста на класифицираната информација се утврди дека нарушувањето на безбедноста на информацијата не предизвикало штетни последици, функционерот кој раководи со органот надлежен за заштита на таа информација, може да одлучи да се запре понатамошното утврдување на нарушувањето на безбедноста на информацијата.

Доколку при утврдувањето на степенот на нарушување на безбедноста на странска класифицирана информација се утврди дека нарушувањето на безбедноста на информацијата не предизвикало штетни последици, функционерот кој раководи со органот надлежен за заштита на таа информација, може да одлучи да се запре понатамошното утврдување на нарушувањето на безбедноста на информацијата и без писмено известување за запирање до странскиот орган надлежен за заштита на класифицираната информација чија безбедност е нарушена.

За нарушување на безбедноста на странска класифицирана информација се известува Дирекцијата и странскиот орган надлежен за заштита на класифицираната информација чија безбедност е нарушена.

Член 51

Во случај на нарушување на безбедноста на странски информации класифицирани со степенот „И“ нема потреба за известување на странскиот орган надлежен за заштита на тие класифицирани информации, освен ако се работи за разузнавачки активности.

Член 52

За нарушување на безбедноста едновременно се известува и создавачот на класифицираната информација. Доколку тој не е познат, или доколку е тешко тој да се утврди, обврската за негово известување се пренесува на функционерот кој раководи со органот надлежен за заштитата на класифицираната информација чија безбедност е нарушена, односно на Дирекцијата.

Член 53

Во првиот извештај за нарушување на безбедноста на класифицираната информација се даваат податоци за:

- видот и формата на информацијата, степенот на нејзината класификација, називот на органот што ја создал информацијата, деловодниот број и датум, ознаката и бројот на копијата, темата на која се однесува и делокругот;

- кус опис на околностите под кои настанало нарушување на безбедноста, датумот на нарушувањето на безбедноста, периодот во кој што информацијата била изложена на откривање и, ако е познато, бројот и/или категоријата на неовластените лица кои имале или можеле да имаат пристап до класифицираната информација, како и

- дали создавачот е информиран за нарушувањето на безбедноста.

Другите извештаи се испраќаат согласно динамика која го следи развојот на настаните.

Член 54

Доставување на конечниот извештај за нарушувањето на безбедноста на класифицираната информација до функционерот кој раководи со органот надлежен за заштита на класифицираната информација чија безбедност е нарушена, односно, до Дирекцијата и преку неа до странскиот орган надлежен за заштита на тие класифицирани информации, се врши најдоцна 90 дена од поднесувањето на првиот извештај.

Член 55

Известувањето на создавачот на класифицираната информација за нејзино неовластено изнесување, објавување и нарушување на безбедноста е целисходно заради овозможување на проценка на настанатата штета од негова страна и за преземање на потребни или вообичаени активности за намалување на ефектите од штетата.

Извештајот за проценката на видот и висината на штетата и за преземените активности и мерки за нејзино ублажување или намалување, се доставува до функционерот кој раководи со органот надлежен за заштитата на класифицираната информација чија безбедност е нарушена, односно, до Дирекцијата и преку неа до странскиот орган надлежен за заштита на таа класифицирана информација.

Член 56

Кога конечниот извештај од истрагата покажува дека класифициран документ е неповратно изгубен и дека не предизвикал никакви штетни последици, од страна на функционерот кој раководи со органот надлежен за заштитата на класифицираната информација, односно од странскиот орган надлежен за заштита на класифицираната информација чија безбедност е нарушена, може да не се бара одговорност на лицата одговорни за безбедноста на таа класифицирана информација.

Член 57

Обрасците број 1, 2, 3, 4 и 5 се приложени кон оваа уредба и се нејзин составен дел.

Х. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 58

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2896/1
16 ноември 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1532.

Врз основа на член 30 од Законот за класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/2004), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на ден 16.11.2004 година, донесе

УРЕДБА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ЛИЦА КОРИСНИЦИ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

Член 1

Со оваа уредба се уредуваат мерките и активностите за безбедност на лица корисници на класифицирани информации.

Член 2

Во државните органи, организации, институции или други правни лица во кои се ракува со класифицирани информации (во натамошниот текст: органи во кои се ракува со класифицирани информации) мерките и активностите кои се преземаат за безбедност на лицата корисници на класифицирани информации го опфаќаат следното: определување на овластени лица за работа и постапување со класифицирани информации; одговорно постапување со класифицираните информации; безбедносна проверка; издавање на безбедносен сертификат; издавање на дозвола за пристап до класифицирани информации и проверка и оценување на способноста за постапување со класифицирани информации.

Член 3

Во органите во кои се ракува со класифицирани информации, во зависност од потребите и со цел за ефикасно и координирано извршување на правата и обврските кои за нив произлегуваат од Законот за класифицирани информации, можат да се определат едно или повеќе овластени лица од член 61 став 3 од Законот.

Овластените лица од ставот 1 од овој член ги определува функционерот кој раководи со органот.

Член 4

Во органите во кои се ракува со класифицирани информации се определуваат корисници на класифицирани информации.

Листата на корисници на класифицирани информации од страна на органите од ставот 1 на овој член се доставува до Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации (во натамошниот текст: Дирекција).

Член 5

При постапување со класифицирани информации корисникот на класифицираните информации треба:

- да се грижи да не дојде до неовластен пристап до класифицираната информација;
- да го известува овластеното лице во органот за случаите за неовластен пристап;
- да го известува овластеното лице во органот за промените на податоците од безбедносниот прашалник или за промената во условите за добивање на сертификат и
- да го известува овластеното лице за добиените класифицирани информации од трети лица.

Член 6

Постапката за добивање на безбедносен сертификат започнува со барањето за издавање на безбедносен сертификат кое го поднесува органот во кој се ракува со класифицирани информации или физичко лице до Дирекцијата.

Кон барањето се приложува пополнетиот безбедносен прашалник за соодветен безбедносен степен, кратка биографија со податоци за образованието и професионалната кариера и соодветна документација со која се докажува:

- идентитетот и возраста на лицето за кое се бара сертификат (лична карта или патна исправа);
- државјанство на Република Македонија или државјанства на други држави;
- деловната способност на лицето (уверение од надлежен суд).

Член 7

Идентитетот, возраста, државјанството и деловната способност на лицето за кое се бара издавање на безбедносен сертификат, се утврдува од страна на Дирекцијата врз основа на приложените документи кон барањето.

Постоењето на безбедносен ризик за лицето за кое се бара издавање на соодветен безбедносен сертификат, се утврдува од страна на Дирекцијата врз основа на спроведена оперативна безбедносна проверка :

- само за кандидатот, за проверки од прв степен;
- за кандидатот, неговите деца и брачниот другар, за проверки од втор степен;
- за кандидатот, неговите деца, брачниот другар, родителите и за другите лица со кои тој живее во иста семејна заедница, за проверките од трет степен.

За безбедносните проверки од втор и трет степен, доколку се утврди потреба, за лицето ќе се побара мислење од надлежна лекарска комисија.

Член 8

Дирекцијата, пред издавањето на безбедносниот сертификат, може да ги побара на увид документите од оперативната безбедносна проверка.

Од страна на надлежните служби во најкраток рок се доставуваат бараните документи до Дирекцијата, која по извршениот увид ги враќа на надлежните служби.

Член 9

За лицата кои имаат двојно државјанство, пред издавањето на безбедносниот сертификат Дирекцијата, по потреба, ќе побара податоци од надлежните органи на странската држава чие државјанство има лицето.

Член 10

При оценката за постоење на безбедносен ризик за лицето за кое се бара издавање на безбедносен сертификат, се проверува дали:

-сторило или се обидело да стори, самостојно или заедно со други лица, некое од кривичните дела содржани во Глава 28 од Кривичниот законик на Република Македонија;

-соработувало или сеуште соработува со разузнавачи, меѓународни терористи, саботери или лица за кои постои сомневање дека се во врска со странски разузнавачки служби или организации кои би можеле да ја загорзат безбедноста на Република Македонија, освен во случаи кога е тоа во функција на службената должност на лицето;

-било или е член на организација или било или е приврзаник на организација која насилно, со субверзивни средства или на друг противзаконски начин дејствува против безбедноста на Република Македонија;

-намерно задржувало, погрешно интерпретирало или фалсификувало информации од важност за безбедноста и одбраната на државата, или намерно дало неточни податоци во безбедносниот прашалник или при разговорот со овластени лица;

-има сериозни финансиски тешкотии или брзо се збогатило;

-постои зависност од алкохол, дрога и/или други психотропни супстанции;

-било или е инволвирано во активности кои можат да доведат до ризик за попуштање на лицето пред уцена или насилство;

-лицето преку постапки демонстрирало нечесност, нелојалност, недоверба или индискретност;

-се обидело или презело неовластени активности во однос на комуникациските и информатичките системи;

-боледувало или боледува од болести или ментални/емоционални состојби што можат да предизвикаат неправилности во проценувањето и да претставуваат ненамерен потенцијален ризик за безбедноста и

-е способно да го издржи притисокот на роднините или блиските соработници за оддавање на класифицирани информации на странски разузнавачки служби и организации, терористички групи или други слични организации или лица кои можат да ја загорзат безбедноста на Република Македонија.

Член 11

При издавање на прв безбедносен сертификат, при оценката за постоење безбедносен ризик особено ќе се имаат во предвид следните информации:

а) дали при користење на информации класифицирани со степен "ИНТЕРНО" овластеното лице го информирало корисникот за обврска за заштита на класифицираните информации, при што корисникот пополнува соодветен безбедносен прашалник и потпишува изјава дека е запознат со прописите кои се однесуваат на работата со класифицирани информации;

б) дали при користење на информации класифицирани со степен "ДОВЕРЛИВО" и „СТРОГО ДОВЕРЛИВО“ покрај пополнетиот прашалник и потпишаната изјава, е спроведена и оперативна проверка за безбедносниот ризик што ги опфаќа последните пет години, или, доколку тој рок е покус, од 18-тата година на животот на корисникот до моментот на проверката и да има податоци за:

-идентитетот на лицата - проверени во матичната евиденција;

-државјанскиот статус, поранешен и сегашен;

-проверка во казнената евиденција на надлежниот суд;

в) дали при користење на информации класифицирани со степен „ДРЖАВНА ТАЈНА“ е спроведена проверка на безбедносниот ризик што ги опфаќа последните десет години, или, доколку тој рок е покус, од 18-та година на животот на лицето до моментот на проверката и да има податоци за:

- идентитетот на лицата - проверени во матичната евиденција;

- државјанскиот статус, поранешен и сегашен;

- проверка во казнената евиденција на надлежниот суд;

- финансиската состојба на лицето од која може да се процени евентуалната попустливост на притисок заради сериозни финансиски тешкотии, или од која може да се открие брзо збогатување;

- за образованието и образовните установи во кои се школувало лицето;

- тековното и поранешните вработувања, за да се процени ефикасноста и лојалноста како вработен;

- за отслужувањето на воениот рок на лицето и активностите за време на служењето, сврзани со класифицирани информации;

- спроведено интервју, во случаи кога почетните проверки укажуваат на неповолни информации за лицето;

- спроведени дополнителни разговори и со други 3 лица, посочени од лицето, кои можат да дадат објективна оценка, доколку при проверката се појават негативни информации и

- спроведени дополнителни проверки кои треба да ги откријат сите релевантни информации за лицето, за да се потврди или отфрли претходно добиената негативна информација.

Член 12

Доколку се изврши предвремена безбедносна проверка и се издаде нов безбедносен сертификат, престанува важноста на претходно издадениот безбедносен сертификат.

Член 13

Врз основа на безбедносен сертификат за пристап до класифицирани информации на Република Македонија може да се издаде и безбедносен сертификат за пристап до странски класифицирани информации, при што се врши дополнителна безбедносна проверка за лицето во која се испитува дали тоа имало евентуални активности против интересите на странската земја или меѓународната организација за користење на чии класифицирани информации се бара издавање на безбедносен сертификат.

Член 14

Кога некое лице, заради добивање функција или извршување на итна и неодложна службена задача има потреба од безбедносен сертификат со повисок степен, таков безбедносен сертификат може да му биде издаден, со важност до 6 месеци, доколку:

- лицето веќе поседува безбедносен сертификат од понизок степен;

- веќе е покрената постапка за издавање на соодветен безбедносен сертификат;

- од дотогаш извршените проверки нема сознанија за евентуални прекршувања на безбедносните прописи.

Член 15

Во оправдани случаи може да се дозволи еднократен пристап до информации класифицирани за еден степен повисоко од степенот на безбедносниот сертификат кој лицето веќе го поседува ако:

- активноста за која е потребен пристапот до класифицирани информации е образложена во писмена форма од функционерот кој раководи со органот во кој е вработено лицето;

- лицето веќе има безбедносен сертификат;

- не постојат сознанија кои укажуваат на прекршување на безбедносните прописи во дотогашното однесување на лицето.

Член 16

Куририте кои се ангажирани за пренос на информации класифицирани со степен “ДОВЕРЛИВО” и повисоко, треба да имаат безбедносен сертификат со степен соодветен на степенот на класифицираните информации кои ги пренесуваат.

Чуварите ангажирани за пренос на информации класифицирани со степен “ДОВЕРЛИВО” и повисоко, треба да имаат безбедносен сертификат со степен најмалку “СТРОГО ДОВЕРЛИВО”.

Куририте и чуварите треба да бидат запознаени со безбедносните процедури за ракување со класифицирани информации, да добијат инструкции за нивните задолженија и за тоа како да ги чуваат класифицираните информации кои им се доверени.

Член 17

Овластеното лице во органот, пред врачувањето на безбедносниот сертификат, го информира лицето за правата и обврските при ракување и чување на класифицираните информации, согласно Законот за класифицирани информации, ратификуваните меѓународни договори и другите подзаконски прописи.

Најмалку еднаш во текот на календарската година, овластеното лице одново ќе го информира корисникот, кој веќе поседува безбедносен сертификат, за правата и обврските при ракување и чување на класифицираните информации.

Доколку за некое лице престане потребата за ракување со класифицирани информации, овластеното лице треба да го информира за обврските за чување на класифицираните информации со кои дотогаш ракувал и тоа до престанокот на класификацијата на тие информации или до писменото известување дека информацијата е декласифицирана.

Член 18

За издавање на дозвола за пристап до класифицирани информации потребно е да бидат исполнети следниве услови:

- да е поднесено барање до Дирекцијата за издавање на дозвола за пристап до класифицирани информации;

- лицето за кое се бара издавање на дозвола да поседува безбедносен сертификат издаден од надлежен орган на странска држава за пристап до класифицирани информации со степен соодветен на степенот на класифицираните информации за кои се бара дозволата и

- Република Македонија со странската држава, чиј државјанин е лицето за кое се бара издавање на дозвола, да има потпишан договор за заштита на класифицирани информации.

Член 19

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-3952/1
16 ноември 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1533.

Врз основа на член 63, став 4 од Законот за класифицирани информации ("Службен весник на Република Македонија" бр. 9/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.11.2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА РЕГИСТРИ И КОНТРОЛНИ ТОЧКИ ВО МИНИСТЕРСТВОТА, ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА И ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ

Член 1

Со оваа одлука се определува бројот на регистрите и контролните точки во министерствата, органите на државната управа и другите државни органи за заштита на класифицирани информации разменети помеѓу Република Македонија и странска држава или меѓународна организација.

Член 2

По еден регистар на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации се определува во следните државни органи:

- Претседател на Република Македонија;
- Влада на Република Македонија;
- Министерство за одбрана;
- Министерство за внатрешни работи;
- Министерство за надворешни работи;
- Агенција за разузнавање;
- Генералштаб на Армијата на Република Македонија;
- Постојана Мисија на Република Македонија при Европската Унија во Брисел, Белгија;
- Постојана Мисија на Република Македонија при НАТО во Брисел, Белгија (воен дел);
- Канцеларија за врски на Република Македонија при Координативната ќелија на Партнерството за мир при Врховната команда на сојузничките сили во Европа во Монс, Белгија;

По една контролна точка на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации се определува во следните државни органи:

- Министерство за правда;
- Министерство за финансии;
- Министерство за економија;
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Министерство за здравство;
- Министерство за образование и наука;
- Министерство за транспорт и врски;
- Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Државен завод за статистика; и
- Постојана Мисија на Република Македонија при НАТО во Брисел, Белгија (политички дел).

Член 3

Со денот на влегување во сила на оваа одлука, подрегистрите и контролните точки на Националниот безбедносен авторитет на Република Македонија во НАТО контекст востановени пред денот на влегувањето во сила на оваа одлука, продолжуваат да работат како регистри и контролни точки на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации согласно оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2894/1
16 ноември 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1534.

Врз основа на член 11, став 1, точка 8 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 ноември 2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРАМА ЗА 2004 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ "МАКЕДОНСКА ПОШТА" Ц.О. - СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Инвестиционата програма за 2004 година на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај "Македонска пошта" ц.о. - Скопје, бр. 03-1146/1 од 09.02.2004 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 09.02.2004 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2538/3
16 ноември 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1535.

Врз основа на член 11, став 1, точка 4 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.11.2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ "МАКЕДОНСКА ПОШТА" Ц.О. - СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1.01.2003 ГОДИНА ДО 31.12.2003 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за покривање на загубата од работењето на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај "Македонска пошта" ц.о. - Скопје за периодот од 1.01.2003 година до 31.12.2003 година, бр. 03-1625/1 од 23.02.2004 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 23.02.2004 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2538/4
16 ноември 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1536.

Врз основа на член 11, став 1, точка 7 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 ноември 2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2003 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ "МАКЕДОНСКА ПОШТА" Ц.О. - СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето за 2003 година на Јавното претпријатие за поштенски

сообраќај “Македонска пошта“ ц.о. - Скопје, бр. 03-1626/1 од 23.02.2004 година, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 23.02.2004 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2538/2
16 ноември 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1537.

Врз основа на член 34, став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2004 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/03) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.11.2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДИ И ТРЕТМАН НА ОТПАДНИ ВОДИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2004 ГОДИНА

1. Во Одлуката за распределба на средства за изградба на водоводи и третман на отпадни води во Република Македонија во 2004 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/04), во точката 1:

Општина Дебар зборовите:

“с. Цепчиште“, се заменуваат со зборовите: “с. Цепиште“

Општина Росоман зборовите:

“За реконструкција и санација на водоснабдителен систем за водоснабдување на населено место Паликура“, се заменуваат со зборовите: “За реконструкција на дистрибутивна водоводна мрежа за водоснабдување на населено место Сирково“

Општина Злетово зборовите:

“За изградба на фекална канализација во населено место Древено 1000000,00“

се заменуваат со зборовите:

“За изградба на фекална канализација во населено место Древено 400000,00

“За изградба на резервоар во населено место Ратавица за водоснабдување на населените места Трипатанци, Ратавица и Драч 600000,00

Општина Горче Петров зборовите: “фекална канализација М.3 Дексион“, се заменуваат со зборовите: “атмосферска канализација-затворен атмосферски колектор во М.3 Дексион“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4089/1
16 ноември 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1538.

Врз основа член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03) и член 4 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.11.2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖЕН ИМОТ-ПАТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО

Член 1

На Министерството за внатрешни работи му престанува правото на користење на патничко моторно возило марка “KRAJSLER STRATUS“ 2.5, со регистарски број 100-008, број на шасија 1C3EMV6H4YN297666, број на мотор YN297666, година на производство 2000, сила на мотор 120 KW, работна зафатнина на моторот 2497 см³, места за седење 5, боја на каросерија-бела, форма на каросерија-лимузина, сопственост на Република Македонија.

Имотот опишан во став 1 на овој член се дава на користење на Уставниот суд на Република Македонија.

Член 2

Правото на користење на патничкото моторно возило од членот 1 на оваа одлука се пренесува без надоместок.

Член 3

Примопредавањето на патничкото моторно возило опишано во членот 1 од Одлуката, ќе се изврши помеѓу претставници на Министерството за внатрешни работи и Уставниот суд на Република Македонија.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4017/1
16 ноември 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1539.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03) и член 4 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.11.2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ И ДАВАЊЕ ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Член 1

Со оваа одлука престанува правото на користење на предметниот движен имот – канцелариска опрема на Државниот завод за статистика.

Правото на користење на предметниот движен имот се дава на користење на Државниот архив на Република Македонија и тоа:

- 4 работни маси и
- 1 плакар.

Член 2

Примопредавањето на опремата од член 1 на оваа одлука да се изврши записнички меѓу Државниот завод за статистика и Државниот архив на Република Македонија во рок од петнаесет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4018/1
16 ноември 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1540.

Врз основа член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03) и член 4 од Законот за права, обврските и одговорностите на органите на државна власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.11.2004 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

На Министерството за финансии му престанува правото на користење на дел од недвижен имот и тоа: дел од објект што се наоѓа на ул. “Маршал Тито“ бр. 1, влез 2, кат 02 (поткровје) лоциран на КП бр. 5364, КО Неготино, со простории: C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9, X-1, X-2, X-3, WC-1 И W-2, со вкупна површина од 174,29 м², сопственост на Република Македонија, согласно скицата со податоци за зградата и посебните делови каде што се прикажани внатрешните површини на предметните простории, која е составен дел на оваа одлука.

Имотот од став 1 од член 1 се дава на користење на Министерството за внатрешни работи.

Член 2

Правото на користење на недвижниот имот од членот 1 на оваа одлука се пренесува без надоместок.

Член 3

Примопредавањето на недвижниот имот опишан во членот 1 од Одлуката, ќе се изврши помеѓу претставници на Министерството за финансии и Министерство-то за внатрешни работи.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4049/1
16 ноември 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,

Радмила Шекеринска, с.р.

1541.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03) и член 4 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.11.2004 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ И ДАВАЊЕ ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Член 1

Со оваа одлука престанува правото на користење на предметниот движен имот – канцелариска опрема на Државниот завод за статистика.

Правото на користење на предметниот движен имот се дава на користење на Агенцијата за вработување на Република Македонија – Центар за вработување Скопје и тоа:

- 10 работни маси и
- 5 плакари.

Член 2

Примопредавањето на опремата од член 1 на оваа одлука да се изврши записнички меѓу Државниот завод за статистика и Агенцијата на Република Македонија – Центар за вработување Скопје во рок од петнаесет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4018/3
16 ноември 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1542.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03) и член 4 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.11.2004 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ И ДАВАЊЕ ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Член 1

Со оваа одлука престанува правото на користење на предметниот движен имот – канцелариска опрема на Државниот завод за статистика.

Правото на користење на предметниот движен имот се дава на користење на Министерството за правда и тоа:

- 49 работни маси и
- 95 плакари
- 52 столови.

Член 2

Примопредавањето на опремата од член 1 на оваа одлука да се изврши записнички меѓу Државниот завод за статистика и Министерството за правда во рок од петнаесет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4018/4
16 ноември 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1543.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03) и член 4 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.11.2004 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ И ДАВАЊЕ ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Член 1

Со оваа одлука престанува правото на користење на предметниот движен имот – канцелариска опрема на Државниот завод за статистика.

Правото на користење на предметниот движен имот се дава на користење на Службата за општи и заеднички работи и тоа:

- 2 работни маси и
- 2 плакара.

Член 2

Примопредавањето на опремата од член 1 на оваа одлука да се изврши записнички меѓу Државниот завод за статистика и Службата за општи и заеднички работи во рок од петнаесет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4018/2
16 ноември 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1544.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/1992), на седницата одржана на 3 ноември 2004 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува Законот за надоместоците на сведоците, вештаците и толкувачите во управната постапка ("Службен весник на СРМ" бр. 19/1966).

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија со решение У. бр. 78/2004 од 8 јули 2004 година по поднесена иницијатива на Стамен Филипов од Скопје, поведе постапка за оценување на уставноста на актот означен во точката 1 од оваа одлука поради тоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека Законот за надоместоците на сведоците, вештаците и толкувачите во управната постапка е донесен од Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничката седница на Републичкиот собор и Организационо-политичкиот собор одржана на ден 16 јуни 1966 година. Истиот е објавен во "Службен весник на СРМ" бр. 19/1966 од 17 јуни 1966 година, а влегол во сила осмиот ден од денот на објавувањето.

Оспорениот закон содржи 23 (дваесет и три) члена, кои се поместени во три глави, од кои I (првата) ги регулира општите одредби, II (втората) прашањата за надоместоците на сведоците, вештаците и толкувачите и III (третата) ја содржи завршната одредба.

5. Според член 8 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија е владеењето на правото.

Принципот на владеење на правото и правната држава се два носечки принципи на уставниот поредок. Со појавата на пишаните уставни се втемелуваат овие два принципи како основни начела на уставниот поредок. Оттука, утврдувањето на владеењето на правото како основна темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија значи прифаќање на принципите на модерниот конституционализам. Владеењето на правото и на правната држава не оставаат простор за нивно одделување и на теориски и на практичен план.

Воспоставувањето на правен поредок на државата е цивилизациска вредност така што владеењето на правото како една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија, истовремено значи конституирање на поредок каде што правото ќе биде основ за дејствување на сите и секој, вклучувајќи ја и државата.

Според член 51 став 1 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон, а според ставот 2 на овој член, секој е должен да го почитува Уставот и законите.

Според член 6 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија прогласен на 17 ноември 1991 година, законите што не се во согласност со одредбите на Уставот на Република Македонија ќе се усогласат во рок од една година од денот на прогласувањето на Уставот.

Тргувајќи од наведените уставни одредби, како и времето на донесување на сега оспорениот закон (1966 година) и општествените услови во кои истиот е донесен, а притоа имајќи ја во вид еволуцијата на општествените односи и обврската за усогласување на истиот со одредбите од Уставот во рок од една година од денот на прогласувањето на Уставот, Судот утврди дека оспорениот закон не е во согласност со Уставот на Република Македонија. Имено, имајќи го во вид фактот дека во Република Македонија се вградуваат нови вредносни принципи и нова организациона поставеност на органите на управата, логично се наметнува потребата од усогласување на оспорениот закон со одредбите на Уставот, бидејќи оспорениот закон е донесен во период на федеративно уредена заедница, кога владееле други вредности на социјалистичкото општество. Со оглед на тоа, Законот содржи низа одредби со суштински и термиолошки неусогласености во однос на Уставот.

Тргувајќи од горенаведените факти, Судот оцени дека сега оспорениот закон со сите негови одредби не е адекватен на сегашните општествени односи и потреби на државата и истиот е во судир со постојните, втемелени вредносни принципи, дотолку повеќе што содржи и термиолошки неусогласености, поради што истиот не е во согласност со Уставот.

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на судот Лилјана Ингилизова-Ристова и судиите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, д-р Бајрам Полжани, Игор Спиrowsки и д-р Зоран Сулејманов.

У. бр. 78/2004

3 ноември 2004 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р.

1545.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/1992), на седницата одржана на 3 ноември 2004 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинуваат Заклучоците на Владата на Република Македонија за исплата на надоместокот за одвоен живот од семејството, за превоз до и од работа и за закупината на станови на вработените во органите на

државната управа, донесени на седниците одржани на 13 јануари 2003 година и 17 февруари 2003 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

3. Уставниот суд на Република Македонија со решение У. бр. 176/2003 и У. бр. 9/2004 од 15 септември 2004 година по повод иницијативите поднесени од Синдикатот на работниците од управата, правосудството и општествените организации и здруженија на граѓаните на Република Македонија - УПОЗ Скопје, Ваит Пајковски од с. Жировница и Камбер Камбероски од с. Горно Косоврасти поведе постапка за оценување на уставноста на Заклучоците на Владата на Република Македонија означени во точката 1 од оваа одлука поради тоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека Владата на Република Македонија на тринаесеттата седница одржана на 13 јануари 2003 година, во врска со воедначување на критериумите за исплата на трошоците (надоместоците) за одвоен живот на семејството, за превоз до и од работа и закупнина на станови на вработените во органите на државната управа (освен за именуваните функционери од Владата и Собранието), заклучила од 1 февруари 2003 година да не се исплаќа ваков надоместок.

Меѓутоа, на осумнаесеттата седница одржана на 17 февруари 2003 година, Владата на Република Македонија заклучила дека Заклучокот донесен на седницата одржана на 13 јануари 2003 година не се однесува на вработените од основното и средното образование, Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана и дека дополнително Министерството за финансии ќе го прецизира режимот на исплата на надоместокот за превоз до и од работно место на останатите корисници и единки-корисници на Буџетот на Република Македонија.

Според мислењето на Владата на Република Македонија, овие заклучоци биле донесени поради определени недоречености на членот 14 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година.

Инаку, од содржината на означените два заклучоци на Владата на Република Македонија произлегува дека тие и суштински и функционално се поврзани и претставуваат една целина, односно еден акт и дека оспорениот заклучок не може да се третира, ниту разгледува како самостоен и независен акт од Заклучокот донесен на седницата на Владата на Република Македонија, одржана на 13 јануари 2003 година, поради што Судот утврди дека предмет на уставносудска оценка треба да бидат двата заклучоци, а не само заклучокот што се оспорува со овие иницијативи.

5. Судот на седницата, исто така утврди дека, согласно наведените заклучоци на Владата на Република Македонија, на сите вработени во Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи и во основното и средното образование од страна на Министерството за финансии им се исплатува надоместок за превоз до и од работното место во висина на стварните трошоци, а истовремено во 2004 година овој надоместок во висина на стварните трошоци им се исплатува и на сите избрани и именувани раководни работници од Владата и Собранието на Република Македонија. На вработените во останатите буџетски корисници и единки - корисници надоместокот за превоз до и од работното место им се исплатувал во износ од 900,00 денари поради ограничените средства во Буџетот на Република Македонија за 2004 година.

Од наведеното произлегува дека овие заклучоци на Владата на Република Македонија се уште се применуваат, односно дека нивната примена продолжила и по донесувањето на Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2004 година.

6. Во членот 8 од Уставот на Република Македонија, како темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија, меѓу другите, се утврдени принципот на владеењето на правото, како и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска.

Според членот 9 став 2 од Уставот, граѓаните на Република Македонија се еднакви пред Уставот и законите.

Според членот 32 став 5 од Уставот, остварувањето на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективни договори, а според членот 34 од Уставот, граѓаните имаат право на социјална сигурност и социјално осигурување утврдени, исто така, со закон и со колективен договор.

Согласно членот 88 од Уставот, носител на извршната власт во Република Македонија е Владата на Република Македонија, која своите права и должности ги врши врз основа и во рамките на Уставот и законите.

Меѓу надлежностите на Владата на Република Македонија утврдени во членот 91 од Уставот спаѓа и нејзиното право да донесува уредби и други прописи за извршување на законите (алинеја 5 на членот 91 од Уставот).

Со оглед на тоа што во конкретниот случај не се работи за уредба, туку за заклучоци на Владата на Република Македонија пред Судот најнапред се постави прашањето дали означените заклучоци на Владата на Република Македонија по својата форма и содржина претставуваат прописи во смисла на членот 91 алинеја 5 или членот 110 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија за чија уставност и законитост е надлежен да одлучува Уставниот суд. При одговорот на ова прашање се имаше предвид членот 35 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003) во кој е утврдено дека за извршување на законите, освен уредби со законска сила и уредби (кои се уставна категорија), Владата донесува и одлуки, упатства, програми, решенија и заклучоци.

Според членот 36 став 7 од Законот, Владата со заклучок зазема ставови по прашањата што ги претресувала на седница, утврдува мислење по предлозите на закони и други прописи и по материјали што до Собранието ги поднеле други овластени предлагачи, одлучува за определени прашања на внатрешната организација и односи на Владата, ги определува задачите на министерствата и органите на државната управа и задачите на своите служби и зазема ставови за прашања од своја надлежност.

Она што не е уредено во Законот, туку во Деловникот за работа на Владата на Република Македонија е прашањето за објавување на актите на Владата на Република Македонија. Така, според членот 98 од Деловникот, уредбите, одлуките и упатствата на Владата се објавуваат во “Службен весник на Република Македонија”. Решенијата се објавуваат во “Службен весник на Република Македонија“ доколку така одлучи Владата. Владата може да одлучи да се објават и определени програми и заклучоци.

Наведените деловнички одредби, наспроти Законот за Владата на Република Македонија, прават веќе јасна дистинкција на прописите од другите акти што ги донесува Владата на Република Македонија во остварувањето на нејзините права и должности утврдени со Уставот и со законите и тоа во однос на нивното објавување.

Оттука, ако се има предвид природата на прашањата за кои Владата на Република Македонија согласно Законот и Деловникот може да донесе заклучок, како и тоа дека заклучоците не подлежат на уставната обврска за објавување во “Службен весник на Република Македонија”, произлегува дека тие ниту по содржина, ни по форма не претставуваат прописи во смисла на членовите 91 алинеја 5, 52 и 110 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија.

Затоа, доколку означените заклучоци на Владата на Република Македонија се разгледуваат во контекст на изнесеното произлегува дека тие не ги содржат формалните елементи карактеристични за секој пропис, па затоа гледано од формално-правен аспект не претставуваат пропис во смисла на напред означените уставни одредби.

Меѓутоа, имајќи ја предвид содржината на означените заклучоци на Владата на Република Македонија, односно видот на прашањата за кои таа одлучувала со овие заклучоци, Судот утврди дека правото на надоместок за превоз до и од работа на вработените во органите на државната власт и во јавните установи корисници и единки - корисници на средствата од Буџетот на Република Македонија, како едно од правата за кои се однесуваат заклучоците на Владата на Република Македонија, беше уредено во членот 14 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2003), кој што важеше во времето кога се донесени овие заклучоци на Владата на Република Македонија.

Имено, во членот 14 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година беше утврдено дека надоместокот за превоз до и од работно место, по претходно дадена писмена изјава, се исплатува само на вработените чие место на живеење е оддалечено над 2,5 км. од работното место, но не повеќе од 900,00 денари месечно, кој се исплатува по претходно доставени списоци од корисниците и единките корисници на средствата од Буџетот до Министерство за финансии - Сектор за буџети и фондови.

Во ставот 2 на овој член од Законот беше утврдено дека на вработените на кои во извршувањето на работите од нивното работно место им е неопходно користење на превоз, им припаѓа надоместок во висина на стварните трошоци, а според ставот 3 на истиот член во случаите каде што не постои јавен превоз, односно доколку налага потребата на службата на вработените им следува надоместок во висина на стварните трошоци.

Според ставот 4 на истиот член од наведениот закон, на раководните работници и раководните државни службеници именувани од Владата на Република Македонија кај буџетските корисници, кои живеат во една, а работат во друга општина под определени услови им следуваше надоместок за превоз, исто така, во висина на стварните трошоци за превоз за најевтиното превозно средство од јавниот сообраќај.

Со одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 151/2003 и У. бр. 173/2003 од 17 декември (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2003) укинат е член 14 став 4 во делот “од Владата на Република Македонија“ од тој закон.

Во членот 12 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2004 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2003) утврдено е дека на вработените на кои во извршувањето на работите од нивното работно место им е неопходно користење на превоз им припаѓа надоместок во висина на вистинските трошоци. Во случаите

каде што не постои јавен превоз, на вработените им следува надоместок во висина на вистинските трошоци за превоз.

Освен правото на надоместок за превоз до и од работно место, со закон е утврдено и уредено правото и на другите надоместоци на кои се однесуваат напред означените заклучоци на Владата на Република Македонија (правото на надоместок на трошоци за одвоен живот и правото на надоместок за закупнина на стан). Така на пример, согласно член 52 став 2 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004 и 6/2004), државниот службеник, покрај другите надоместоци утврдени во овој член, има право и на надоместок на трошоците за одвоен живот од семејството чија висина секоја година се утврдува во Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија. Понатаму, во членовите 11 и 12 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година беше регулирано правото на надоместок на трошоците за одвоен живот од семејството на раководните работници и раководните државни службеници именувани од Владата на Република Македонија кај буџетските корисници, како и правото на надоместок за закупнина на стан на лицата на кои им следува право на користење на службен стан согласно со закон. Соодветни одредби за наведените две права се содржани и во членовите 9 и 10 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2004 година.

Имајќи ги предвид наведените законски одредби, од една страна, како и содржината на означените заклучоци на Владата на Република Македонија, од друга страна, несомнено произлегува дека со овие заклучоци Владата на Република Македонија одлучувала во врска со остварувањето на права од работен однос на вработените во државните органи и во јавните установи кои се корисници и единки - корисници на средствата од Буџетот на Република Македонија, а кои се веќе утврдени со закон. Оттука, заклучоците на Владата на Република Македонија и покрај тоа што не содржат формално - правни елементи на пропис поради што и не се објавени во “Службен весник на Република Македонија“, по својата содржина и дејство според мислењето на Судот претставуваат пропис и се подобни за уставно судска оценка. Ова дотолку повеќе што тие се уште опстојуваат во правниот поредок на Република Македонија, односно се применуваат.

Имено, од содржината на Заклучоците на Владата на Република Македонија јасно произлегува дека со нив само се утврдува на кои лица нема, а на кои ќе им се исплатува надоместок за одвоен живот, надоместок за закупнина на стан, како и до која висина ќе се исплатува надоместокот за превоз до и од работно место на вработените во одделни министерства и јавни установи. Тоа од друга страна значи дека со овие заклучоци не се врши доуредување, односно конкретно разработување на ниедна законска одредба за нејзино извршување, туку Владата на Република Македонија фактички се впуштила во уредување на прашања кои по својот карактер според членот 32 став 5 од Уставот можат да бидат предмет на уредување само на закон и колективен договор, а не и на други прописи, какви што се по содржина и овие заклучоци.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај Владата на Република Македонија со означените заклучоци уредила прашања што се законска материја и кои како такви спаѓаат во надлежност на законодавната власт, Судот оцени дека тие не се во согласност со Уставот на Република Македонија. Ова од причини што согласно

установната позиција на Владата на Република Македонија, како носител на извршната власт, таа во рамките на нејзините права и должности утврдени со Устав и законите не може со свој пропис изворно да уредува односи и прашања што се законска материја, а уште помалку со свој пропис да уреди односи и прашања што се веќе уредени со закон и притоа да се менуваат или суспендираат одделни законски решенија во поглед на субјектите, условите и обемот на правата утврдени во тие законски одредби, како што е случај со овие заклучоци на Владата на Република Македонија.

Имено, наместо со уредба или друг пропис да го уреди извршувањето на членот 14 став 2 и 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година (а сега и на членот 12 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2004 година) Владата на Република Македонија поради определени нивни недоречености, како што самата наведува во мислењето доставено до Судот, со овие заклучоци на поинаков начин уредила прашања кои се веќе уредени со овие закони и на тој начин ги пречекорила своите уставни и законски овластувања, истовремено повредувајќи ги уставните принципи на владеењето на правото и поделбата на државната власт утврдени во членот 8 алинеја 3 и 4 од Уставот, како и членовите 32 став 5, 34 и 35 став 1 од Уставот.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на судот Лилјана Ингилизова-Ристова и судиите д-р Трендафил Ивановски, Мирјана Лазаровска Трајковска, Вера Маркова, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У. бр. 176/2003

У. бр. 9/2004

Претседател

3 ноември 2004 година на Уставниот суд на Република
Македонија,

Скопје

Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р.

1546.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за пререк, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Могорче - Општина Ростуше.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Могорче, установен според Законот за пререк и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-7300/1

16 ноември 2004 година
Скопје

Директор,

Бисера Јакимовска, с.р.

1547.

Врз основа на член 16 и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/02, 51/03, 85/03 и 40/04), Советот на Народна банка на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА КРАТКОРОЧЕН КРЕДИТ ЗА ЛИКВИДНОСТ ВО КРАЈНА ИНСТАНЦА

I. Општи одредби

1. Со оваа одлука, Народна банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народна банка) ги регулира условите и начинот за одобрување на краткорочен кредит за ликвидност во крајна инстанца во денари (во натамошниот текст: кредит за ликвидност) и условите и начинот за негово враќање.

2. Народна банка може да одобри кредит за ликвидност на банка за која утврдила дека има ликвидносни проблеми, под услов банката да е солвентна.

3. Банката која има ликвидносни проблеми е должна пред да поднесе барање за користење на кредит за ликвидност, да ги искористи сите расположиви извори на ликвидни средства достапни на пазарот.

4. Банката која има ликвидносни проблеми, при поднесувањето на барање за користење на кредит за ликвидност, доставува:

а) Анализа на состојбата на банката во која задолжително треба да се содржани податоци за рочната структура на активата и пасивата, профитабилноста, адекватноста на капиталот и класификацијата на активните билансни и вонбилансни позиции според степенот на нивната ризичност;

б) Причини за неликвидноста;

в) Преземени активности согласно точка 3 од оваа одлука;

г) Список на неоптоварени хартии од вредност кои можат да се пренесат во сопственост на Народна банка со судски или нотарски акт;

д) План за решавање на ликвидносни проблеми;

ѓ) План на прилив и одлив на средства кој ќе обезбеди враќање на кредитот за ликвидност на денот на достасување.

Народна банка за донесување на одлука за одобрување на кредит за ликвидност може да побара и дополнителни податоци за состојбата на банката.

II. Одобрување на кредит за ликвидност на банка со ликвидносни проблеми

5. Народна банка одобрувањето на кредитот за ликвидност го врши врз основа на пренос на сопственост и права кои произлегуваат од:

а) благајнички записи на Народна банка;

б) државни записи;

в) обврзници издадени од Република Македонија;

г) злато во трезорите на банките и на сметки кај странски комерцијални банки кое задоволува стандарди за тргување на светските берзи;

д) девизни депозити на сметки кај меѓународни финансиски институции и странски комерцијални банки;

ѓ) меници, потврди за депозит, обврзници и други должнички хартии од вредност во конвертибилна странска валута издадени од странски држави и централни банки, меѓународни финансиски институции и странски комерцијални банки.

Преносот на сопственоста и правата кои произлегуваат од средствата од став 1 на оваа точка се врши врз основа на заверен судски или нотарски акт.

Побарувањата од незиденти, по основ на точките г), д) и ѓ) на став 1, се однесуваат на правни лица, резиденти на земји членки на OECD кои поседуваат една од двете највисоки оценки за краткорочен кредитен рејтинг од најмалку две меѓународно признати рејтинг агенции.

Хартиите од вредност и побарувањата согласно став 1 на оваа точка мораат да имаат подолг рок на достасување од рокот на достасување на кредитот за ликвидност.

6. Банката на која и се одобрува кредитот за ликвидност е должна да денот на одобрување на кредитот да ги преземе сите потребни активности за пренос на сопственоста на хартиите од вредност и побарувањата согласно точка 5 став 1 и 2 од оваа одлука. Користењето на кредитот за ликвидност може да отпочне по извршениот пренос на сопственоста на хартиите од вредност и побарувањата во корист на Народна банка.

По враќањето на кредитот за ликвидност согласно договорените услови на банката и се враќаат сопственоста и правата на средствата согласно точка 5 од оваа одлука.

7. Пренесените хартии од вредност и побарувања согласно точка 5 став 1 на оваа одлука, се проценуваат и утврдуваат по пазарна вредност која е основа за одредување на можноста за користење на кредитот за ликвидност.

Пазарната вредност на пренесените хартии од вредност и побарувања треба да покрие најмалку 105% од износот на кредитот во моментот на негово одобрување.

8. Во услови кога пазарната вредност на пренесените хартии од вредност и побарувањата ќе стане недоволна, поради намалување на нивната вредност под 105% од износот на кредитот за ликвидност, банката по барање на Народна банка е должна во рок од 3 дена да изврши дополнителен пренос на хартии од вредност и побарувања или да врати дел од кредитот со цел да се усогласи со условот од точка 7 став 2 од оваа одлука.

III. Одобрување на кредит за ликвидност во соработка со банки

9. Народна банка може да одобри кредит за ликвидност во соработка со банки, за банка со ликвидносни проблеми која ги исполнила условите од точка 2 и 3 од оваа одлука, а не располага со средства согласно точка 5 од оваа одлука.

Народна банка на банката соработник и одобрува кредит за ликвидност, која од средствата на добиениот кредит за ликвидност, во еднаков износ, одобрува ликвидносна позајмица на банката примател.

Кредит за ликвидност, во смисла на став 1 од точка 9 од оваа одлука, претставува кредит кој Народна банка го одобрува на банката соработник, а е наменет за банка примател која има ликвидносни проблеми.

Ликвидносна позајмица претставува кредит кој банката соработник врз основа на кредитот за ликвидност го одобрува на банката примател.

Банка соработник е банка која во соработка со Народна банка одобрува ликвидносна позајмица на банката примател.

Банка примател е солвентна банка која има ликвидносни проблеми и до Народна банка поднела барање за користење на кредит за ликвидност.

10. Како обезбедување на ликвидносна позајмица, банката соработник користи залог или преотстапување право на сопственост на хартии од вредност и високо рангирано портфолио на побарувања на банката примател.

Високо рангирано портфолио се однесува на бонитетни побарувања на банката примател со просечна ризична класификација на ниво на банкарскиот систем на Република Македонија според Централниот кредитен регистар во категорија А или Б.

11. Висината на хартиите од вредност и високо рангираното портфолио на побарувања на банката примател изнесува најмалку 133% од ликвидносна позајмица.

Банката примател на ликвидносна позајмица е должна да го одржува сразмерот меѓу примената ликвидносна позајмица и вредноста на средствата кои се користат како обезбедување на ликвидносна позајмица, најмалку во висина од 133%.

12. Народна банка одобрува кредит за ликвидност во соработка со банки согласно став 1 точка 9, при што се обраќа до една или повеќе банки за соработка.

Во барањето за соработка Народна банка ги известува банките за:

- целиот износ на кредитот за ликвидност;
- периодот на кој се одобрува кредитот за ликвидност;
- портфолиото на хартии од вредност и други средства кои можат да послужат како обезбедување на кредитот за ликвидност.

13. Банките соработнички доставуваат понуда за учество во кредитот за ликвидност најдоцна наредниот работен ден по приемот на барањето за соработка и ја известуваат Народна банка за начинот на учество во кредитот за ликвидност:

- со свој сразмерен дел во рамките на износот или
- самостојно со цел износ.

Во случај кога на барањето за соработка на Народна банка, банките соработнички доставиле понуди за учество во кредитот за ликвидност по двата начина, Народна банка одлучува за изборот на начинот на соработка.

Во случај кога повеќе банки соработнички понудиле самостојно учество во целиот износ на кредитот за ликвидност, Народна банка ја избира банката соработник која понудила најмала разлика во каматната стапка меѓу кредитот за ликвидност и ликвидносна позајмица.

Народна банка врши избор на банката соработник со ждрепка во услови кога повеќе банки соработнички ќе достават понуди со идентични услови.

14. Сите односи помеѓу Народна банка и банката соработник кои не се утврдени со оваа одлука, се регулираат со посебен договор за соработка меѓу Народна банка и банката соработник.

15. Банката примател е должна со посебно писмо на намери да се обврзе кон Народна банка на одредени мерки и активности во врска со начинот и условите за користење на ликвидносна позајмица.

IV. Услови на кредитот за ликвидност

16. Кредитот за ликвидност се одобрува со рок на достасување до три месеци.

Кредитот за ликвидност може да биде обновен, така што целосното достасување на кредитот не може да биде подолго од шест месеци.

17. Каматната стапка на кредитот за ликвидност ја утврдува гувернерот на ниво повисоко од каматната стапка на пазарот на пари во согласност со Одлуката за каматни стапки на Народна банка на Република Македонија.

18. Одобрувањето на кредитот за ликвидност е дел од мерките кои Народна банка ги презема за подобрување на состојбата во банката.

Доколку се утврди дека банката не постапува согласно преземените мерки од страна на Народна банка и не постапи согласно барањето од точка 8 на оваа одлука, Народна банка може да го раскине договорот за користење на кредитот за ликвидност пред истекот на рокот.

На денот на доставување на известувањето за раскинување на договорот за користење на кредитот за ликвидност достасува вкупното побарување на Народна банка по договорот за користење на кредитот за ликвидност.

19. Сите односи помеѓу Народна банка и банката кои не се утврдени со оваа одлука, се регулираат со договор меѓу Народна банка и банката.

V. Завршни одредби

20. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

О.бр. 02-15/VIII-1/2004
21 октомври 2004 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка на
Република Македонија
Гувернер,
м-р **Петар Гошев**, с.р.

1548.

Врз основа на членовите 56 и 58 став 1 од Законот за референдум и граѓанска иницијатива („Службен весник на РМ“ бр. 24/98), Државната изборна комисија, на седницата одржана на 17 ноември 2004 година, го утврди и го објавува следниот

**РЕЗУЛТАТ
ОД РЕФЕРЕНДУМОТ, ОДРЖАН НА 7 НОЕМВРИ
2004 ГОДИНА**

I. На Референдумот распишан од Собранието на Република Македонија со Одлука бр. 07-3553/1 од 3 септември 2004 година („Службен весник на РМ“ бр. 59/2004), граѓаните на Република Македонија се изјаснуваа за прашањето „Дали сте за територијалната организација на локалната самоуправа (општините и градот Скопје) утврдена со Законот за територијалната поделба на Република Македонија и определување на подрачјата на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/96) и Законот за градот Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/96)?“.

II. Право на глас, според Избирачкиот список имаа 1.709.536 (еден милион седумстотини и девет илјади и петстотини триесет и шест) гласачи.

III. На Референдумот со тајно гласање се изјаснија, 454.347 (четиристотини педесет и четири илјади и тристотини четириесет и седум) гласачи, што во проценти изнесува 26,58%.

IV. За прашањето за кое се изјаснуваа на Референдумот со „за“ се изјаснија, 427.112 (четиристотини дваесет и седум илјади и сто и дванаесет) гласачи, изразено во проценти 94,01%, со „против“ се изјаснија 22.212 (дваесет и две илјади и двеста и дванаесет) гласачи, изразено во проценти 4,89%, а 5.023 (пет илјади и дваесет и три) беа неважечки гласачки ливчиња.

V. Врз основа на резултатот од изјаснувањето на граѓаните, Државната изборна комисија утврди дека Одлуката за распишување на Референдумот бр. 07-3553/1 од 3 септември 2004 година, не е усвоена.

VI. Овој резултат од Референдумот ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 07-950/1
17 ноември 2004 година
Скопје

Претседател,
Стево Пендаровски, с.р.

Членови на Државната изборна комисија:

Вера Коцо, с.р.

Сабит Кранли, с.р.

Николчо Николовски, с.р.

Ајет Мехмети, с.р.

Александар Новакоски, с.р.

Исамедин Лимани, с.р.

Кирил Андоновски, с.р.

Цемаљи Саити, с.р.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за изменување и дополнување на Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/2004), направени се грешки поради што се даваат

ИСПРАВКИ

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

- Во членот 76 став 1 наместо бројот „60“ треба да стои бројот „59“.

- Во членот 78 став 2 наместо бројот „60“ треба да стои бројот „59“.

Бр. 10-4245/2 Од Законодавно-правната комисија
12 ноември 2004 година на Собранието на Република
Скопје Македонија

ОБЈАВА

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/93, 48/93, 6/95, 32/98, 39/99 и 70/2001), Државниот завод за статистика ги утврдува и објавува

КОЕФИЦИЕНТИТЕ

ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2004 ГОДИНА

1. Месечният коефициент на порастот на цените на производители на индустриски производи во октомври 2004 година во однос на септември 2004 година изнесува 0.002.

2. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на месецот изнесува 0.025.

3. Коэффициентот на пораст на цените на производители на индустриски производи во октомври 2004 година во однос на истиот месец од претходната година изнесува 0.034.

4. Коефициентот на пораст на животните трошоци во Република Македонија во октомври 2004 година во однос на просекот на животните трошоци за 2003 година во Република Македонија изнесува -0.004.

Директор,
Катерина Костадинова-Даскаловска, с.р.

НОВО, НОВО, НОВО !!!

ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

Збирката ги содржи следните прописи:

- Закон за локалната самоуправа
- Закон за територијална организација на локалната самоуправа
- Закон за градот Скопје
- Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа
- Закон за локалните избори (Пречистен текст)
- Одлука за утврдување на бројот на членовите на советите на општините во Република Македонија

Цена на збирката е 900,00 денари.

Наскоро: и другите закони од областа на локалната самоуправа, Законот за кривична постапка и Законот за извршување на санкциите (редакциски пречистени текстови).

ПОРАЧКА

Со ова неотповикливо ја порачувам **Збирката на прописи од областа на локалната самоуправа** во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. факс 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____

Место: _____ ул. _____ бр. _____, тел/факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 200__ година. (М.П.) _____



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.